

Врз основа на чл. 384 и чл. 387 од Законот за трговски друштва (Сл. весник на Р.М бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 47/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/2013, 187/2013, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), а во врска со чл. 30 од Статутот на МАКСТИЛ АД Скопје (арх.бр. 0201-610 од 16.07.2020 година) и Одлуката на Одборот на Директори број 0202-443 од 23.04.2021 година, Одборот на директори на Макстил АД Скопје го објавува следниот:

**ЈАВЕН ПОВИК
за свикување и одржување на Годишно Собрание на акционери
на МАКСТИЛ АД Скопје**

Годишното Собрание на акционери на МАКСТИЛ АД Скопје ќе се одржи на ден 26.05.2021 година (Среда) со почеток во 12:00 часот со кореспонденција, со оглед на актуелната состојба, предизвикана од ширењето на вирусот COVID-19, а со цел почитување на заштитните мерки за спречување на ширењето на вирусот COVID-19, со следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

I. Процедурален дел:

- Утврдување на кворум за работа;
- Избор на Претседавач на Собранието;
- Избор на бројач на гласови;
- Записникот ќе го води Нотар.

II. Работен дел:

1. Усвојување на Записникот од последното одржано Собрание на акционерското друштво;
2. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на Годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото за 2020 година и разгледување на извештајот на овластениот Ревизор во деловната 2020 година;
3. Расправа и донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори за 2020 година (оваа расправа е поврзана со претходната точка од дневниот ред);
4. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија;
5. Донесување на Одлука за распоредување на нето добивката остварена по Годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година;
6. Донесување на Одлука за избор на овластен Ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи и извештајот за работењето на Друштвото за 2020 година;
7. Донесување на Одлука за одобрување на голема зделка (задолжување и заложување)

Се повикуваат акционерите на Макстил АД Скопје да гласаат по точките од дневниот ред објавени во Јавниот повик со пополнување на образец за гласање со кореспонденција објавен на официјалната интернет страна на Друштвото www.makstil.com.

Уредно пополнетиот Образец за гласање со кореспонденција, акционерите треба да го достават во писмена форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на

акционерот физичко лице, односно назив, седиште, печат и целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционерот правно лице.

За потребите на идентификација, заедно со пополнетиот Образец за кореспонденција, акционерот физичко лице задолжително треба да достави и копија од документ за идентификација (важечка лична карта или пасош).

За потребите на идентификација, заедно со пополнетиот Образец за кореспонденција акционерот правно лице задолжително треба да достави и копија од тековна состојба на правното лице не постара од 3 (три) месеци од денот на издавањето, и копија од документ за идентификација (важечка лична карта или пасош) на застапникот по закон на правното лице.

Пополнетиот Образец за кореспонденција во оригинал заедно со горенаведените документи за идентификација, со назнака „за Собрание на акционери“ треба да бидат примени во седиштето на Макстил АД Скопје на ул.16-та Македонска Бригада бр. 18, 1000 Скопје, најдоцна до 25.05.2021 година до 15:00 часот.

Собранието на акционери ќе одлучува само за прашања што се уредно ставени на дневниот ред во согласност со Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва. Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин утврден согласно одредбите од Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник на собранието на акционери на начин и под услови утврдени со Закон, со потпишување на писмено полномошно. Секој акционер кој дал писмено полномошно и назначил свој полномошник е должен да го извести Друштвото со писмено известување на горенаведената адреса и назнака, или по електронски пат на kabinet@makstil.com.mk со доставување на полномошното во скенирана форма, во спротивно ќе се смета дека полномошното не е издадено.

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас можат во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување на јавниот повик за свикнување на Собранието, односно најдоцна до 03.05.2021 година, да предложат дополнување на предложениот дневен ред со барање за вклучување на нови точки или одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка.

Предлагањето точки/одлуки по дневниот ред се врши со писмено известување доставено на горенаведената адреса и назнака или по електронски пат на е-поштата kabinet@makstil.com.mk. Предлогот се доставува во писмена/скенирана форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционер(и) (физичко лице), односно назив, седиште, печат, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер(и) (правно лице). Заедно со барањето за вклучување на нови точки на дневен ред, акционерот задолжително треба да приложи и соодветни документи за идентификација, како што следи:

1. За акционер физичко лице, се приложува:
 - Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 (три) дена и
 - Копија од важечка лична карта или пасош.

2. За акционер, правно лице, се приложува:

- Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 (три) дена;
- Последна тековна состојба од Централен регистар во оригинал не постара од 7 (седум) дена и
- Копија од важечка лична карта или пасош на застапникот по закон.

Акционерите имаат право да поставуваат прашања по точките од дневниот ред со доставување на прашања во писмена форма најдоцна до 25.05.2021 година до 15:00 часот, на горенаведената адреса на друштвото. Одоговорите на поставените прашања од седница на Собранието ќе бидат објавени на интернет страната на Друштвото www.makstil.com во форма на прашање и одговор. Прашањата се доставуваат во писмена форма во оригинал на горенаведената адреса и назнака, или по електронски пат во скенирана форма на е-пошта kabinet@makstil.com.mk со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционер(и) физичко лице, односно назив, седиште, печат, целосно име и презиме и своерачен потпис на застапникот по закон на акционер(и) правно лице. Заедно со прашањето акционерот задолжително треба да приложи и соодветни документи за идентификација, и тоа:

1. За акционер физичко лице, се приложува:

- Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 (три) дена и
- Копија од важечка лична карта или пасош.

2. За акционер, правно лице, се приложува:

- Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 (три) дена;
- Последна тековна состојба од Централен регистар во оригинал не постара од 7 (седум) дена и
- Копија од важечка лична карта или пасош на застапникот по закон.

Акционерите можат да се запознаат со материјалите од дневниот ред и со дополнителните информации согласно важечката законска регулатива во просториите на Друштвото што се наоѓаат на ул. 16-та Македонска Бригада бр. 18, Скопје, секој работен ден сметано од денот на објавувањето на овој јавен повик, и/или на интернет страната на друштвото www.makstil.com.mk.

**МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ
ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ**